

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) - ОПШТИ ОДРЕДБИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несрекен случај (во понатамошниот текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за осигурување на деца од последици на несрекен случај, што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорувач може да биде родителот или старателот на детето, како и секое друго физичко или правно лице што има интерес да склучи вакво осигурување.

(3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договорувачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

- смрт од последици на несрекен случај;

- траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несрекен случај;

- за влошено здравје што бара лекарска помош (трошоци за лекување).

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) Со овие Дополнителни услови се осигуруваат деца до 14 години живот без оглед на здравствената состојба и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај, освен душевно болните деца кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.

ОБЕМ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Кога ќе настане несрекен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.

(2) Обврската на осигурувачот за исплатите по претходниот став, постои и кога несреќниот случај настанал во текот на траењето на

осигурувањето и тоа во секојдневниот редовен живот на осигуреникот (дома, надвор, во училиште, на пат, на игралиште, на излети, екскурзии, летувања и т.н.).

(3) Ако настапи смрт на осигуреникот, осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на осигурувачот.

ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 4

(1) Ако во полисата е означен само денот на почетокот на осигурувањето, осигурувањето автоматски престанува со истекот на онаа година на осигурувањето во која осигуреникот наполнил 14 години.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 5

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несрекен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителните услови за осигурување на деца од последици на несрекен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк